

**РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2022/2023 год.
(ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)**

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ I - ГОДИНА

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45	Гимнастика В – I	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	Гимнастика – Т Амфитеатар	Историја на ФК - В Амфитеатар
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Гимнастика В – I	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	Гимнастика -Т Амфитеатар	Историја на ФК - В Амфитеатар
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - III	Историја на ФК-Т Амфитеатар	16 ч. Анатомија – Т Амфитеатар на медицински
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - III	Историја на ФК-Т Амфитеатар	16.45 ч. Анатомија – В Амфитеатар на медицински
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15	Изборен – 1	Изборен-2	Изборен ¹ -3	Историја на ФК-Т Амфитеатар	Социологија на ФЗОС и Спорт- В – I,II,III Амфитеатар
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Гимнастика В - III	Гимнастика В – IV	Социологија на ФЗОС и Спорт- Т	Историјана ФК-Т Амфитеатар	Социологија на ФЗОС и Спорт- В – I,II,III Амфитеатар
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Гимнастика В - III	Гимнастика В – IV	Социологија на ФЗОС и Спорт- Т	Историја на ФК –В Амфитеатар	

**ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА
НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ, СЕКОГАШ ПОПЛАДНЕ ВО ТЕРМИНИТЕ ОД 16 ДО 17.30 ЧАСОТ**

ОДГОВОРЕН НАСТАВНИК ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - ВОИ.ПРОФ.Д-Р КАТЕРИНА СПАСОВСКА

Изборните предмети 1, 2 и 3 се избираат од понудената листа од ФФОСЗ

ПРВА ГОДИНА - ГИМНАСТИЧКА САЛА

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2022/2023 год. – ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15	Гимнастика В – I	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II		
2	8.20 – 9.05	Гимнастика В – I	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II		
3	9.20 – 10.05	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - III		
4	10.10 – 10.55	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - III		
5	11.00 – 11.45					
6	11.50 – 12.35	Гимнастика В - III	Гимнастика В – IV			
7	12.40 – 13.25	Гимнастика В - III	Гимнастика В – IV			

ПРВА ГОДИНА - АМФИТЕАТАР

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2022/2023 год. (ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	14 – 14.45				Гимнастика – Т Амфитеатар	Историја на ФК - В Амфитеатар
2	14.50 – 15.35				Гимнастика -Т Амфитеатар	Историја на ФК - В Амфитеатар
3	15.50 – 16.35				Историја на ФК-Т Амфитеатар	16 ч. Анатомија – Т Амфитеатар на медицински
4	16.40 – 17.25				Историја на ФК-Т Амфитеатар	16.45 ч. Анатомија – В Амфитеатар на медицински
5	17.30 – 18.15				Историја на ФК-Т Амфитеатар	Социологија на ФЗОС и Спорт- В – I,II,II Амфитеатар
6	18.20 – 19.05				Историјана ФК-Т Амфитеатар	Социологија на ФЗОС и Спорт- В – I,II,II Амфитеатар
7	19.10 – 19.55				Историја на ФК –В Амфитеатар	Социологија на ФЗОС и Спорт- В – I,II,II Амфитеатар

ПОПЛАДНЕ

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2022/2023 год. (ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ I - ГОДИНА

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1					Гимнастика – Т Амфитеатар	Историја на ФК - В Амфитеатар
2					Гимнастика -Т Амфитеатар	Историја на ФК - В Амфитеатар
3	15.30 – 16.15	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	Гимнастика В - III	Историја на ФК-Т Амфитеатар	16 ч. Анатомија – Т Амфитеатар на медицински
4	16.20 – 17.05	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	Гимнастика В - III	Историја на ФК-Т Амфитеатар	16.45 ч. Анатомија – В Амфитеатар на медицински
5	17.15 – 18.00	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В – III	Историја на ФК-Т Амфитеатар	Амфитеатар Социологија на ФЗОС и Спорт- В – I, II , III
6	18.05 – 18.50	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - I	Историјана ФК-Т Амфитеатар	Амфитеатар Социологија на ФЗОС и Спорт- В – I,II,III
7	18.55 – 19.40	Гимнастика В - III	Гимнастика В – I	Гимнастика В – IV	Историја на ФК –В Амфитеатар	

ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА
НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ, СЕКОГАШ ПОПЛАДНЕ ВО ТЕРМИНИТЕ ОД 16 ДО 17.30 ЧАСОТ

ПРВА ГОДИНА - ГИМНАСТИЧКА САЛА

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2022/2023 год. – ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1						
2						
3	15.30 – 16.15	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	Гимнастика В - III		
4	16.20 – 17.05	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	Гимнастика В - III		
5	17.15 – 18.00	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В – III		
6	18.05 – 18.50	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - I		
7	18.55 – 19.40	Гимнастика В - III	Гимнастика В – I	Гимнастика В – IV		

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ II – ГОДИНА

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2022/2023 год. ТРЕТ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45	Изборен – 7			Методологија со статистика – В – I	
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Изборен – 8			Методологија со статистика – В - I	
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Изборен – 9	Амфитеатар Социологија на ФЗОС и Спорт- В – I и II	Амфитеатар Педагогија –Т	Методологија со статистика – В - II	
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Амфитеатар Методологија со статист. – Т	Амфитеатар Социологија на ФЗОС - В – I и II	Амфитеатар Педагогија –Т	Методологија со статистика – В - II	
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15	Амфитеатар Методологија со статист. – Т	Амфитеатар Физиологија – Т	Амфитеатар Социол.на ФЗОС – Т		
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Амфитеатар Методо. Со стат. – Т	Амфитеатар Физиологија – В – I и II	Амфитеатар Социол.на ФЗОС – Т		
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Амфитеатар Методо. Со стат. – Т				

ОДГОВОРЕН НАСТАВНИК ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА - ДОЦ.Д-Р ЛУКА ПОПОВСКИ

ВТОРА ГОДИНА - АМФИТЕАТАР НА ФФОСЗ

УЧЕБНА 2022/2023 год. – ТРЕТ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45					
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35					
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35		Амфитеатар Социологија на ФЗОС - В - I	Амфитеатар Педагогија –Т		
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Амфитеатар Методологија со статист. – Т	Амфитеатар Социологија на ФЗОС - В - II	Амфитеатар Педагогија –Т		
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15	Амфитеатар Методологија со статист. – Т	Амфитеатар Физиологија – Т	Амфитеатар Соц.на ФЗОС - Т		
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Амфитеатар Методо. Со стат. – Т	Амфитеатар Физиологија – В	Амфитеатар Соц.на ФЗОС - Т		
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Амфитеатар Методо. Со стат. – Т				

ВТОРА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 2

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2022/2023 год. - ТРЕТ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45	Изборен – 7			Методологија со статистика – В – I	
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Изборен – 8			Методологија со статистика – В - I	
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Изборен – 9			Методологија со статистика – В - II	
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25				Методологија со статистика – В - II	
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15					
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05					
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55					

ВТОРА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 2

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2022/2023 год. – ТРЕТ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45					
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35					
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Изборен – 7			Методологија со статистика – В – I	
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Изборен – 8			Методологија со статистика – В - I	
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15	Изборен – 9			Методологија со статистика – В - II	
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05				Методологија со статистика – В - II	
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55					

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ - III - ГОДИНА

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2022/2023 год. ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45		Изборен – 13	Медицина на спорт – В-II	Летно логорување	Медицина на спорт – Т -
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Ракомет– Т Амфитеатар	Изборен – 14	Медицина на спорт – В-II	Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт – Т -
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Ракомет– Т Амфитеатар	Избоерн - 15	Медицина на спорт – В-I	Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт – Т -
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Ракомет – В – I Народни херои	Ракомет – В – II Народни херои	Медицина на спорт – В-I	Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт – Т -
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15	Ракомет – В – I Народни херои	Ракомет – В – II Народни херои		Психологија на ФЗОС – Т	
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Ракомет – В – II Народни херои	Ракомет – В – I Народни херои		Психологија на ФОВС - В	
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Ракомет – В – II Народни херои	Ракомет – В – I Народни херои		Психологија на ФЗОС - В	

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ РАКОМЕТ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО СОПРТСКАТА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 12 – 15.15 ЧАСОТ

ОДГОВОРЕН НАСТАВНИК ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТА ГОДИНА - ВОН.ПРОФ.ВЛАТКО НЕДЕЛКОВСКИ

ТРЕТА ГОДИНА**- УЧИЛНИЦА - 1****УЧЕБНА 2022/2023 год. – ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР**

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45				Летно логорување со планиарска тура	Медицина на спорт – Т
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Амфитеатар Ракомет - Т			Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт – Т
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Амфитеатар Ракомет - Т			Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт – Т
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25				Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт – Т
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15				Психологија на ФЗОС – Т	
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05				Психологија на ФЗОС - В	
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55				Психологија на ФЗОС - В	

ТРЕТА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 1

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2022/2023 год. – ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45		Избоерн – 13	Медицина на спорт - В - I		
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35		Изборен – 14	Медицина на спорт - В - I		
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35		Изборен – 15	Медицина на спорт - В - II		
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25			Медицина на спорт - В - II		
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15					
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05					
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55					

ТРЕТА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 1

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2022/2023 год. – ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45					
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35					
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35		Избоерн – 13	Медицина на спорт - В - I		
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25		Изборен – 14	Медицина на спорт - В - I		
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15		Изборен – 15	Медицина на спорт - В - II		
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05			Медицина на спорт - В - II		
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55			Летно логорување со планиарска тура		

ТРЕТА ГОДИНА - СПОРТСКА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ

ПРЕТПЛАДНЕ - ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2022/2023 год. - ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1						
2						
3						
4	12.00 – 12.45	Ракомет – В - I	Ракомет – В – II			
5	12.50 – 13.35	Ракомет – В - I	Ракомет – В - II			
6	13.40 – 14.25	Ракомет – В – II	Ракомет – В - I			
7	14.30 – 15.15	Ракомет – В - II	Ракомет – В - I			

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ РАКОМЕТ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО СОПРТСКАТА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 12 – 15.15 ЧАСОТ

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ IV - ГОДИНА

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2022/2023 год. СЕДМИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Времена одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45		Амфитеатар Боречки спортови 2– Т	Теорија и методика на сп. рекреација – Т Амфитеатар	Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35		Амфитеатар Боречки спортови 2– Т	Теорија и методика на сп. рекреација – Т Амфитеатар	Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35		Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА	Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25		Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА	Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15		Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА	Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – В
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Изборен – УКИМ -2	Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА	Рекреација – В - II	Дидактика на ФОС – В
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Изборен – УКИМ -3	Изборен – УКИМ -4	Рекреација – В – II	Рекреација – В – II	

ОДГОВОРЕН НАСТАВНИК ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА - ДОЦ.Д-Р ЖИКИЦА ТАСЕВСКИ

ЧЕТВРТА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 3

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ УЧЕБНА 2022/2023 год. - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45				Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35				Рекреација – В - I	Дидактика на ФОС – Т
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35				Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25				Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – Т
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15				Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – В
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Изборен – УКИМ -2			Рекреација – В - I	Дидактика на ФОС – В
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Изборен – УКИМ -3	Изборен – УКИМ -4		Рекреација – В – II	

ЧЕТВРТА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 3

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ УЧЕБНА 2022/2023 год. – СЕДМИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45				Рекреација – В - I	Дидактика на ФОС – Т
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35				Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – Т
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35				Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25				Рекреација – В - I	Дидактика на ФОС – Т
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15				Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – В
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Изборен – УКИМ -2			Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – В
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Изборен – УКИМ -3	Изборен – УКИМ -4		Рекреација – В – II	

УЧЕБНА 2022/2023 год. - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
ЧЕТВРТА ГОДИНА - ГОЛЕМА СПОРТСКА САЛА

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45					
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35					
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35		Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА	Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА		
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25		Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА	Боречки спортови - 2 - В – II ГРУПА		
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15		Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА		
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05		Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА		
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55					

УЧЕБНА 2022/2023 год. - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТА ГОДИНА - АМФИТЕАТАР НА ФФОСЗ

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45		Боречки спортови 2 – Т	Теорија и методика на сп. рекреација - Т		
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35		Боречки спортови 2 - Т	Теорија и методика на сп. рекреација - Т		
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35					
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25					
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15					
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05					
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55					

